



(http://www.zurnal.mk/ads/?id=3)

ВЕСТИ

ЕКОНОМИЈА (/CHANNEL/?ID=21208181242)

ХРОНИКА (/CHANNEL/?ID=24210172853)

СПОРТ (/CHANNEL/?ID=21208122032)

КУЛТУРА (/CHANNEL/?ID=21208181241)

КОЛУМНИ (/CHANNEL/?ID=201109152528)

ИНТЕРВЈУА (/CHANNEL/?ID=21208180406)

ШОУБИЗ (/CHANNEL/?ID=21208141715)

ЖИВОТ

АВТО

Високи гости: Меркел,  
Трудо, Санчес на листата  
на посети за  
референдумот

Тимони за Different: Никој  
не се сомнева во волјата  
за длабоки промени во  
Македонија

(/content/?id=188111213759) (/content/?id=18731236193) (/content/?id=1873113181859)

Џафери: Кампањата за  
референдумот почнува на  
10 септември

Антонио Милошоски ќе г  
бојкотира референдумот

(/content/?id=187319315559)

## Македонија

### Младинските политики на владина седница



Денеска со почеток во 11.30 часот Владата ќе одржи тематска седница посветена на младинските политики чија имплементација се спроведува и ќе се спроведува во иднина.

„На оваа седница и претходea серија отворени координативни средби, организирани и координирани од страна на Агенцијата за млади и спорт (АМС) и Владата на Република Македонија, кои преку средбите и широка јавна расправа отворија простор за предлог-политики

Aktuelno

(HTTP://WWW.ZURNAL.MK/CONTENT/?ID=18320936559)  
U=HTTP://WWW.ZURNAL.MK/CONTENT/?ID=18320936559  
POLITIKI  
NA  
VLADINA  
SEDNICA  
18320936559

Регион

Albania ja pogorila serija...  
(/content/?id=1871811343941)

(/content/?id=1871811343941)

Свет

Кавга за земја во Мексико, 13  
убиени

(/content/?id=1871811291441)

Регион

Хан побарал од Мета да не ги  
запира финалните пореговори на  
Тирана со Атина

на младинските организации", соопшти Владата.

(/content/?id=1871811341841)

На седницата, покрај младинските политики што ги имплементира Владата, заедно со претставници на младинските организации, ќе ги разгледуваат доставените предлог-политики посветени на унапредување и подобрување на животот на младите во земјата.

(<http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.zurnal.mk/content/?id=18320936559>)

Свет

(<https://twitter.com/intent/tweet?text=Младинските политики на владина седница&url=http://www.zurnal.mk/tweet/?18320936559>)

**Сириската армија бомбардираше град во јужна Сирија**

20.03.2018, 09:36 | Xh.I. | 69

(/content/?id=1871811285341)

© ZURNAL.mk

## Македонија

**Цафери: Илинден еден од темелните датуми на Македонија, граѓаните пред уште една судбоносна одлука**

(/content/?id=18821218103)

**Ахмети: Овој ден да ни послужи како мотив да се соединиме во последните чекори**

(/content/?id=188211184559)

**ВМРО-ДПМНЕ: Борбата не престанува со еден историски чин, тоа е процес кој продолжува**

(/content/?id=188211173859)

**Високи гости ќе го поддржат македонскиот пат кон ЕУ и НАТО**

(/content/?id=1882104153)

**Средба Мицкоски-Клајн**

(/content/?id=1882858483)

**Политичките состојби во земјава тема на средбата Иванов – Палмер**

(/content/?id=1882856203)

**Палмер: Се надевам дека македонските граѓани ќе ја донесат вистинската одлука на 30 септември**

(/content/?id=1882854463)

**Ако нема цензус ќе одлучуваат институциите**

(/content/?id=1882852273)

**Времето нестабилно, со пороен дожд, грмежи и ветер**

(/content/?id=1882851323)

**Македонија ги слави двата историски Илиндена**

(/content/?id=1882848363)

**Увидот во Избирачкиот список за референдумот од 9 август**

(/content/?id=18811683559)

**Иванов на средба со Палмер- не прифаќам договор со кој се**

**УХМР за утре најавува невреме со пороен дожд**

**Пратениците од ВМРО-ДПМНЕ не се појавија на Комисијата за**

**Прва седница на новиот состав на ДИК**

**крши Уставот**  
(/content/?id=1881168559)

(/content/?id=18811318359)

**надворешна политика**  
(/content/?id=188113172659)

(/content/?id=188113165559)

**Фрчкоски: Референдумот нема  
правно влијание врз важењето  
на Договорот**

(/content/?id=188111415759)

**Високи гости: Меркел, Трудо,  
Санчес на листата на посети за  
референдумот**

(/content/?id=188111213759)

**ВМРО-ДПМНЕ: Заев и СДСМ ја  
туркаат државата во уште  
поголема криза со несогледливи  
последници**

(/content/?id=188111205859)

**Османи - Галовеј: Велика  
Британија е еден од најважните  
партнери на Македонија**

(/content/?id=188111202359)

**СДСМ: Време е Мицкоски да  
покаже дека е за иднина и да го  
повика ВМРО-ДПМНЕ да излезе  
на референдум**

(/content/?id=188111193559)

**METI-AL**



ЕКСКЛУЗИВНИ МОДЕЛИ  
НА АЛУМИНИУМСКИ ОГРАДИ  
**+389 (0)76 620 181**

(<http://www.zurnal.mk/ads/?id=1185>)



ДОМИТАЛИЈА

ДАНЕ КРАПЧЕВ ЗБ, ЛОК 1, СКОПЈЕ  
ТЕЛ: +389 2 3290 005  
МОБ: +389 71 218 088

(<http://www.zurnal.mk/ads/?id=156>)

**НАЈСИТАНИ**

Високи гости ќе го поддржат македонскиот пат кон ЕУ и НАТО  
(/content/?id=1882104153)


Ахмети: Овој ден да ни послужи како мотив да се соединиме во последните чекори  
(/content/?id=188211184559)

Палмер: Се надевам дека македонските граѓани ќе ја донесат вистинската одлука на 30 септември  
(/content/?id=1882854463)

Иванов на средба со Палмер- не прифаќам

договор со кој се крши  
Уставот (/content/?  
id=1881168559)

Ковачиќ не сака во  
Манчестер Јунајтед поради  
Мурињо (/content/?  
id=18811672759)



# ЖУРНАЛ

(<http://www.zurnal.mk>)

## НОВИНСКА АГЕНЦИЈА

МАРКЕТИНГ (/about/?id=10410141755)

ИМПРЕСУМ (/about/?id=6810201617)

КОНТАКТ (/about/?id=341021144)

(<http://www.facebook.com/pages/ZURNAL-MK/112011365480299>)

(/rss)

(/search)

НОВИНСКА АГЕНЦИЈА "ЖУРНАЛ"

Димитрие Чуповски 4/2-11  
Скопје, Република Македонија  
Телефон: 02 3217 815  
Е-пошта: [info@zurnal.mk](mailto:info@zurnal.mk)

19087

ВЕСТИ (/CHANNEL/?ID=21208120405) ЕКОНОМИЈА (/CHANNEL/?ID=21208181242) ХРОНИКА (/CHANNEL/?ID=24210172853) СПОРТ (/CHANNEL/?ID=21208122032)  
КУЛТУРА (/CHANNEL/?ID=21208181241) КОЛУМНИ (/CHANNEL/?ID=201109152528) ИНТЕРВЈУА (/CHANNEL/?ID=21208180406) ШОУБИЗ (/CHANNEL/?  
ID=21208141715) ЖИВОТ (/CHANNEL/?ID=21208131829) АВТО (/CHANNEL/?ID=8110142058)

© 2018 Журнал - Новинска агенција. Сите права се заштитени.

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од ЖУРНАЛ. Секој упад и злоупотреба на интернет страницата на ЖУРНАЛ е казнив по членовите 251 и 251а од КЗ на Република Македонија.